



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата.

СКОПЈЕ
Четврток, 18 август 1955
Број 27 Година XI

Претплата за 1955 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 50 динари.
Чековна сметка број 802-Т-698

164

На основа член 26 од Законот за спроведување уредувањето на општините и околиците, Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕДАВАЊЕТО НА АРХИВИТЕ, ИНВЕНТАРОТ И ИМО- ВИНАТА НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА НОВИТЕ ОПШТИНИ И ОКОЛИИ

I.

1) Народните одбори на сегашните општини, градски општини, околии и град Скопје (во понатамошниот текст: сегашни народни одбори) ќе ги предадат на начинот одреден со ова упатство на народните одбори на новите општини односно околии (во понатамошниот текст: нови народни одбори) архивите на свршените предмети, несвршените предмети, службените книги, канцеларискиот инвентар и друга покретна и непокретна имовина со која управуваат.

2) Одредбите на ова упатство не се однесуваат на предметите, службените книги, печатите и штембилите и др. на воените отсеци и секретаријатите за внатрешните работи на сегашните народни одбори. Со овие предмети, службени книги; печати, штембили и др. ќе се постапи на начин што ќе го одреди надлежниот воен орган односно Државниот секретаријат за внатрешни работи.

II.

3) Примопредајата на архивите, инвентарот и останатото во смисла на ова Упатство се врши комисијски.

4) Сите сегашни народни одбори, веднаш по стапувањето во сила на ова упатство, ќе образуваат посебна комисија која на новиот народен одбор ќе му ја предаде архивата со свршените предмети несвршените предмети, канцеларискиот инвентар, покретната и непокретната имовина.

Комисијата непосредно се грижи:

да се приберат и средат сите архивски материјали;

да се изврши попис на општонародниот имот (згради, опрема, материјал и др.) со кој непосредно управува сегашниот народен одбор;

да изврши примопредаја на архивскиот и др. материјал.

5) Сите нови народни одбори на своите први седници ќе образуваат посебна комисија која од досегашните народни одбори ќе ги преземе архивите на свршените предмети несвршените предмети, канцеларискиот инвентар, покретната и непокретната имовина.

Комисијата непосредно се грижи: да врши надзор над работата на комисиите на сегашните народни одбори од точ. 4 на ова Упатство;

да ги прими материјалите од точ. 3 на ова Упатство.

6) Со работата на комисијата од точ. 4 и 5 на ова упатство раководи одборникот на досегашниот односно на новиот народен одбор. Комисиите од точ. 4 и 5 од ова упатство можат да образуваат и поткомисии за извршување поедини работи од примопредајата.

III.

7) Претседателите на сегашните народни одбори ќе превземат мерки до 31 август да се завршат сите предмети кои се во работа во народните одбори, а во прв ред предметите од управната постапка и предметите за прекршоците.

8) Претседателите на сегашните народни одбори ќе превземат мерки да се доведе во ажурно стање сите евиденции на свршените предмети (деловодни протокол, регистри и др.), да се истите фасцикулираат, комплетираат и во секој поглед средат.

9) За време на средувањето и предавањето на архивата не можат да уништуваат никакви акти туку треба да ги предадат на новиот народен одбор со сите прилози.

10) Сите сегашни народни одбори ќе состават список на сите свршени предмети заklучно до 31 август ов. година. Предметите се внесуваат во списокот по хронолошки ред и по години.

11) Архивите на свршените предмети ќе ги превземаат во целост народниот одбор на оваа нова општина односно околија во чиј состав влегло седиштето на сегашниот народен одбор. По истото начело новите народни одбори на околиците ќе ги превземат вторите примерци од матичните книги од сегашните народни одбори.

Новите народни одбори ќе ги превземаат со свршените предмети и сите евиденции од свршените предмети.

12) Примопредајата на свршените предмети и соодветните евиденции ќе се изврши во времето од 31 август заклучно до 10 септември.

13) Новите народни одбори должни се да го обезбедат чувањето на превземените архиви и соодветните евиденции согласно постоечките прописи, да ги средат по народните одбори што ги досега водело и согласно постоечките прописи да им овозможат на сите заинтересирани органи, физички правни лица користењето на тие архиви.

За подобро чување и манипулирање со примените архиви новиот народен одбор ќе обезбеди погодни простории и уреди (рафтови и сл.) за сместување на истите.

IV.

14) Предметите што не можеле да ги завршат до 31 август 1955 година сегашните народни одбори ќе ги предадат на новите народни одбори спрема нивната стварна и месна надлежност. Со несвршените предмети ќе се предаде и соодветната евиденција.

15) Сите сегашни народни одбори ќе состават спискови на предметите што не ги завршиле до 31 август ов. година. Предметите ќе се внесуваат во списковите по хронолошки ред со означувањето на основниот број, врстата на предметот (договор, жалба, молба и др.) и имињата на странките ако има такви.

За секој нов народен одбор што превзема несвршени предмети се составува посебен записник.

16) Примопредајата на несвршените предмети ќе се изврши во времето од 31 август до 3 септември ов. година.

V.

17) Сите сегашни народни одбори најкасно до 25 август ќе состават список на сите инвентарски предмети, како и на другата покретна и непокретна имовина со која управуваат.

18) За време на предавањето на инвентарот и другата покретна имовина обавезно треба да се констатира дали положбата на инвентарските, магацинските и други книги се сложува со фактичката состојба. Доколку се покаже несложување треба во записникот за примопредајата поединечно да се наведе во што се не сложува и кој е одговорен за тоа.

19) Инвентарот како и другата покретна и непокретна имовина ќе ја превземе народниот одбор на новата општина односно околицата во чиј состав влегло подрачјето на сегашната општина односно околица.

Ако подрачјето на сегашната општина односно околица влегува во составот на две или повеќе општини односно околии, за расподелбата на инвентарот и покретниот имот одлучуваат споразумно комисиите за превзе-

мање инвентарот на соодветните нови народни одбори на општините односно околиците. Ако не дојде до спогодба помеѓу овие комисији за расподелбата на инвентарот и другата покретна имовина одлучува Комисијата што ќе ја образува Извршниот совет.

Непокретната имовина ќе ја превземе оној народен одбор на општината односно околицата на чие подрачје се наоѓа имовината.

Примопредајата на инвентарот, покретниот и непокретниот имот ќе се изврши најкасно до 3 септември ов. година.

Во случаите од став 3 на точ. 19 од ова Упатство до Одлуката на Комисијата на Извршниот совет, спорниот инвентар и покретната имовина ќе ги превземе на чување новиот народен одбор во чиј состав влегува седиштето на сегашниот народен одбор кој управувал со тој имот.

VI.

21) За секоја примопредаја на архивите, несвршените предмети, инвентарот и друг покретен и непокретен имот се составува записник.

Кон записник се приложува список на предметите (точ. 10, точ. 14, точ. 17 на ова Упатство) кои се предаваат односно превземаат. Списоците се поврзуваат со записникот, прошируваат и запечатуваат со црвен восок.

Записникот го потпишуваат сите членови на Комисијата односно поткомисијата која предава и сите членови на комисијата односно поткомисија што ги превзема предметите.

22) Секој записник се составува во по три примерци. По еден примерок од записникот се предава на сегашниот народен одбор кој ги предава предметите и на новиот народен одбор кој ги превзема предметите. Третиот примерок од записникот за примопредаја помеѓу народните одбори на општините се доставува на народниот одбор на онаа нова околица во чиј состав влегува седиштето на сегашниот народен одбор на општината, а третиот примерок од записникот за примопредајата помеѓу народните одбори на околиците се доставува до Државниот секретаријат за работи на општата управа и буџетот. По барање од претседателот на народниот одбор кој ги предава предметите ќе му се издаде заверен препис од записникот.

VII.

23) Сите свои печати, штембили и жигови сегашниот народен одбор ќе ги предаде, најкасно до 3 септември ов. година на новиот народен одбор на околицата во чиј состав влегува седиштето на тој одбор.

Примопредајата на печатите, штембилите и жиговите се врши со записник.

24) Новиот народен одбор на околијата комисиски ќе ги уништи примените печати, штембили и жигови а за стореното ќе поднесе извештај на Државниот секретаријат за внатрешни работи, согласно одредбите од Правилникот за обликот и големината на штембилите, печатите и жиговите и називот на нив за сите органи на државната управа и на правосудието на Народна Република Македонија, за сите јавни установи, друштвени организации, државни, кооперативни и приватни претпријатија и приватни лица (Службен весник на НРМ“ бр. 10/47).

25) Новите народни одбори ќе устројат нови службени книги со денот 1 септември ов. година.

Сегашните матични книги не ќе се менуваат до донесувањето на нови прописи за организацијата на матичната служба.

VIII.

26) За точно и навремено извршување работите одредени со ова упатство ќе се грижат претседателите на сегашните и новите народни одбори.

27) До образувањето на новите народни одбори за извршување на овие задачи ќе се грижат иницијативните одбори за образување на новите народни одбори.

Претседателите на новите народни одбори ќе обезбедат за новите народни одбори до 1 септември ов. година да се изработат печати, штембили и жигови и сè друго што е потребно за отпочнување работата на новите народни одбори (нови службени книги, обрасци и слично).

IX.

Надзор над спроведувањето на ова упатство ќе врши Државниот секретар за работи на Општата управа и буџетот кој може да пропише поблиски одредби за неговото извршување, а прописите како треба да се постапи со превземањето на даночните сметки, главна книга и евиденција по разрезот и наплата на данокот, може да донесува во согласност со Државниот секретар за работи на стопанството.

X.

Ова упатство влегува во сила веднаш.

Број 2838

17 август 1955 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

165

На основа точка 5 и 6 од Општото упатство за здобивање стручна спрема на работниците со практична работа во претпријатието („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/52 г.) го донесувам следното

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СТРУЧНА СПРЕМА И ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА КВАЛИФИКУВАНИ И ВИСОКОКВАЛИФИКУВАНИ ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Во Упатството за условите за здобивање стручна спрема и за полагање стручни испити за квалификувани и висококвалификувани возачи на моторни возила („Службен весник на НРМ„ бр. 40/53 год.) се вршат измени и дополненија така да пречистениот текст гласи:

УПАТСТВО

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СТРУЧНА СПРЕМА И ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКУВАНИ И ВИСОКОКВАЛИФИКУВАНИ ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1) Прописите на ова упатство се однесуваат за возачи на моторни возила кои здобиваат стручна спрема на квалификувани и вискоквалификувани возачи на моторни возила во друмскиот сообраќај. Оваа спрема можат да ја добијат само оние возачи на моторни возила на кои возењето на моторни возила им е редовно занимање (возачи-професионалци).

2) Стручна спрема на полуквалификуван возач се признава на оние возачи на моторни возила на кои возењето на моторни возила им е редовно занимање и кои биле разврстени во звање на приучен возач.

Стручна спрема на полуквалификуван возач може да се признае и на оние возачи на моторни возила на кои возењето на моторно возило не им е редовно занимање (возачи-аматери) и кои не биле запослени во претпријатија, установи, надлештва и други стопански и општествени организации, а на начин утврден во став 3 од оваа точка.

Одлука за признавање стручна спрема на полуквалификуван возач на моторни возила донесува управниот одбор на претпријатието спрема одредбите од точка 2 од Општото упатство за здобивање стручна спрема на работниците со практична работа во претпријатие („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/52 год.). За лицата запослени во државни надлештва, установи, други стопански и општествени организации таква одлука донесува секретаријатот за комунални работи односно

секретаријатот за стопанство на надлежниот народен одбор на околијата, на основа мислењето на посебна испитна комисија, која ја формира поменатиот секретаријат, а која има за задача да ја провери стручноста на такви лица и да даде мислење односно предлог за признавање стручна спрема на полуквалификуван возач на моторни возила. За признавањето стручна спрема на полуквалификуван возач на моторни возила секретаријатот за комунални работи односно секретаријатот за стопанство му издава на лицето уверение.

Лицето кое бара да му се признае стручна спрема на полуквалификуван возач на моторни возила е должно да поднесе молба до управниот одбор на претпријатието односно секретаријатот за комунални работи (секретаријат за стопанство на надлежниот народен одбор на околијата. Со молбата лицето поднесува потврда од претпријатието, односно надлештвото, установата, стопанската, односно општествената организација, со која ќе докаже дека со практична работа стекнал условија и здобил знаење за признавање стручна спрема на полуквалификуван возач на моторни возила.

3) Стручна спрема на квалификуван возач се признава на оние возачи на моторни возила на кои возењето на моторно возило им е редовно занимање и кои се разврстени во звање изучен возач, самостоен возач и возач специјалист.

4) Стручна спрема на квалификуван возач на моторно возило може да здобие возач, кој провеле како полуквалификуван возач најмалку две години работејки на сите основни работи околу возењето на моторно возило односно кој провеле 5 години во својство неквалификуван работник со тоа, за тоа време повремено да работел на одржување или на оправки на моторни возила под услов да положи стручен испит за квалификуван возач предвиден со ова упатство.

Неквалификуваните работници можат првото од претходниот став да го користат најдоцна до 31. XII. 1953 година.

Стручна спрема на квалификуван возач на моторно возило може да здобие возач на моторно возило кој ова звање го е добил во Југословенската народна армија во текот на служењето на воениот рок, доколку во Југословенската народна армија е провеле две години на работи на возење моторно возило и ако положи стручен испит за квалификуван возач предвиден со ова упатство.

Стручна спрема на квалификуван возач на моторно возило може да здобие и работник кој работел како квалификуван автомеханичар и квалификуван авто-електричар најмалку две години во авторемонтна работилница и на оправки на моторни возила ако го положи стручниот испит за квалификуван возач предвиден со ова упатство.

Стручна спрема на квалификуван возач можат да здобијат и оние возачи на моторни возила на кои возењето на моторно возило не им било редовно занимање (возачи-аматери) и кои не биле запослени во претпријатија, установи, надлештва и други стопански и општествени организации, доколку сакаат да се занимаваат со возење на моторни возила како редовно занимање, под услов претходно да имаат проведено најмалку две години како возачи на моторни возила од односната категорија и да положили стручен испит за квалификуван возач предвиден со ова упатство.

5) Стручна спрема на висококвалификуван возач се признава на оние возачи на моторно возило на кои возењето на моторно возило им е редовно занимање и кои се разврстени во звањето виши специјалист или возач-мајстор.

6) Стручна спрема висококвалификуван возач можат да здобијат возачите на моторни возила на кои возењето на моторни возила им е редовно занимање доколку како квалификувани возачи на моторни возила провеле најмалку 7 години и под услов да го положат стручниот испит за висококвалификуван возач предвиден со ова упатство.

II. ИСПИТНИ КОМИСИИ

7) Стручни испити за квалификувани возачи на моторни возила се полагаат пред испитни комисии кои ги образуваат:

а) Народниот одбор на Битолска околија за Битолска околија;

б) Народниот одбор на Кумановска околија за Кумановска околија;

в) Народниот одбор на Охридска околија за Охридска околија;

г) Народниот одбор на Скопска околија за Скопска околија;

д) Народниот одбор на Титов-велешка околија за Титов-велешка околија;

е) Народниот одбор на Тетовска околија за Тетовска околија;

ж) Народниот одбор на Штипска околија за Штипска околија.

Решение за образување испитна комисија и именување на членови донесува стопанскиот совет на народниот одбор на околија.

Испитната комисија за квалификувани возачи на отворени возила се состои од претседател, 2 члена и нивни заменици.

Комисијата има записничар кого го именува органот кој ја образувал комисијата.

Претседателот на испитната комисија и неговиот заменик мораат да имаат завршено најмалку средна школа која дава општо образование. Членовите и нивните заменици се одредуваат од редот на стручњациите на пр.: техничар по друмскиот сообраќај, или техничар од ремонтен смер, висококвалифи-

куван стручњак по техниката на управувањето со моторни возила.

8) Стручниот испит за висококвалификувани возачи на моторни возила се полага само пред испитната комисија која ја образува Управата за патишта на НРМ.

Решение за образување на испитната комисија и именување на членовите донесува Управата за патишта на НРМ.

Испитната комисија за висококвалификувани возачи на моторни возила се состои од претседател, 2 члена и нивни заменици.

Претседателот на испитната комисија и неговиот заменик мораат да имаат факултетска спрема, од општ смер (правни, економски или сличен факултет). Членовите и нивните заменици се одредуваат од редот на стручњаци на пр. инженер или техничар од друмскиот сообраќај и еден инженер од ремонтен смер — стручњак висококвалификуван возач по техниката на управување со моторни возила.

Комисијата има и записничар, кого го именува органот кој ја образувал комисијата.

III. ПОДНЕСУВАЊЕ МОЛБА ЗА ПОЛАГАЊЕ

9) За полагање стручен испит за квалификуван односно висококвалификуван возач кандидатот поднесува писмена молба преку своето претпријатие, надлештво или установа до испитната комисија што е надлежна за територијата во која се наоѓа стопанската организација, надлештвото односно установата во која е запослен односно до самата испитна комисија надлежна по местото на живеење на кандидатот, доколку во времето на поднесувањето на молбата не е во работен однос.

Во молбата кандидатот треба да наведе: фамилијарно, татково и родено име, дата и место на раѓањето, народност, државјанство, пребивалиште, дали сака да полага испит за квалификуван или висококвалификуван возач и дали овие испити веќе ги полагал, кога и кај која испитна комисија.

Со молбата за полагање стручен испит кандидатот е должен да поднесе:

а) за полагање стручен испит за квалификуван возач:

— оверен препис од решението за признавање на стручна спрема на полуквалификуван возач или еден од следните документи:

— потврда дека како полуквалификуван возач работел најмалку две години;

— потврда дека како квалификуван автомеханичар или автоелектричар работел на поправки на моторни возила најмалку две години;

— потврда дека како неквалификуван работник повремено работел на одржување или поправки на моторни возила најмалку две години;

— потврда дека како неквалификуван работник повремено работел на одржување или поправки на моторни возила најмалку 5 години;

б) За полагање стручен испит за висококвалификуван возач:

— оверен препис од свидетелството за положен стручен испит на квалификуван возач и

— потврда дека како квалификуван возач работел најмалку 7 години;

в) Кандидатите за полагање стручен испит на квалификуван возач кои звањето возач го здобиле во Југословенската народна армија:

— оригинална возачка исправа издадена од надлежниот орган на Југословенската народна армија и

— потврда дека во Југословенската народна армија работел најмалку две години како возач на моторно возило.

IV. ИСПИТУВАЊЕ НА КАНДИДАТОТ

10) Испитот за квалификуван возач на моторни возила се состои од теоретски и практичен дел на испитот. На теоретскиот дел кандидатот полага испит од општообразователните и стручните предмети пропишани со испитниот програм.

11) Испитот за висококвалификуван возач на моторни возила се состои од практичен и теоретски дел на испитот.

12) Испитите се полагаат по посебен програм што дополнително ќе се пропише, а кој е составен дел од ова упатство.

13) Кандидатот кој при полагањето на испитот не положи два општообразователни и еден стручен предмет или два стручни предмети се упатува на повторно полагање на целиот испит.

Испитот може да се повтори во рокот што ќе го одреди испитната комисија, а кој не може да биде пократок од три месеци од денот на полагањето на испитот. Кандидатот кој не положил два општообразователни или еден општообразователен и еден стручен предмет односно еден стручен предмет се упатува на полагање на поправен испит од тие предмети, а во рок што ќе го одреди испитната комисија. Овој рок не може да биде пократок од два нити подолг од 6 месеци. Кандидатот кој во рок од 6 месеци не положи поправен испит должен е повторно да го полага целиот испит.

14) За полагање на стручен испит секој кандидат е должен сам да се погрижи за возило на кое ќе полага испит од практично возење.

15) За испитот на секој кандидат испитната комисија води записник во кој се внесува: дата на полагањето на испитот, имињата на членовите од испитната комисија, име на кандидатот кој полага испит, име на органот кој ја образувал испитната комисија,

назначение дали се полага испит за квалификуван или високквалификуван возач, прашањата што се поставени на кандидатот од испитните предмети и оценката на комисијата дали кандидатот испитот го положил или не.

Записникот за полагање на испитот го потпишуваат сите членови на испитната комисија. Записникот се заведува во деловоден протокол и се чува во архивата на народниот одбор кој ја образувал испитната комисија.

16) На основа извештајот и записниците, секретаријатот за стопанство на народниот одбор му издава на кандидатот документ дека стекнал соодветна стручна спрема и тоа: на квалификуван возач — свидетелство, а на висококвалификуван возач — диплома.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

17) На работникот кога полага испит за квалификуван и висококвалификуван работник во местото на постојаното запослување, за време на полагањето на испитот му припаѓа накнада на заработувачката што ја имал во претпријатието во кое е запослен и тоа во големина предвидена во тарифниот правилник на претпријатието.

На работникот кога полага стручен испит за квалификуван работник надвор од местото на постојаното запослување, му се надокнадуваат патните и дневните трошоци по постоеките прописи односно тарифниот правилник. Доколку таков работник има фамилија на издршка му припаѓа и накнада на заработувачката за односните денови во големина на износот предвиден во тарифниот правилник. Накнадата по оваа точка паѓа на терет на претпријатието во кое е работникот запослен.

Накнадата на заработувачката и патните и дневните трошкови на работникот му припаѓаат само кога испитот го полага по прв пат. При повторно полагање на испитот оваа накнада не му припаѓа на работникот.

Исто така, оваа накнада не му припаѓа на работникот кога одустане или без оправдани причини го прекине полагањето на испитот или го напушти испитот.

18) Ова упатство влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 7350

5 август 1955 год.

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
А. Симитчиев, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-II-1955 година, под реден број 59, на страна 235 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Напредок“, со седиште во с. Пирок — Гостиварско. Предмет на пословањето на задругата е: земјоделие и трговска дејност со следното: мешовити индустриски стоки, селско стопански машини, алати, вештачки ѓубрива и др. прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, тутунски преработки, кибрит и прибор, алкохолни и безалкохолни пијалоци, емиш, зарзават и друго, машино столарски парк за услуги на земјоделието.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Гостиварска околија, бр. 13691 од 14-XI-1954 година.

Членови на управниот одбор се: Адеми Ибраим, Исени Јусуф, Рамадани Гаџи, Бекири Бекир, Бајрами Изеир и Реџеми Алиосман. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат земјоделците Сабри Илми и Мурати Мурат.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 434/55. (423)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-III-1955 година под реден број 35, на страна 105 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Дудица“, со седиште во с. Конопиште — Тиквешко. Предмет на пословањето на задругата е: дрводелие (производство на даски и графа) и овчарство.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Тиквешка околија бр. 15584 од 20-XI-1954 година.

Членови на управниот одбор се: управникот Јошев Перо и членовите Динев Димо, Илиев Митре, Стоимов Ило и Видов Никола. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат управникот Јошев Перо, книговодителот Бојациев Љупчо и касиерот Јанков Косто.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 648/55. (431)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-III-1955 година под реден број 31, на страна 87 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Кожув“, со седиште во с. Крњево — Тиквешко. Предмет на пословањето на задругата е: дрводелие (производство и продажба на огревен и градежен материјал) откуп на земјоделски производи, набавка на артикли од широка потрошувачка, мелнички услуги, овчарство, овоштарство и лозарство, набавка на земјоделски машини, алати, семиња ѓубрива и други потреби за унапредување на земјоделието.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Тиквешка околија, бр. 17939 од 2-III-1955 година.

Членови на управниот одбор се: управникот Здраве Николов и членовите Борис Димов, Костадин Попов, Атанас Перков, Трајче Цветков, Блажо Калугеров и Ѓорѓе Ѓорѓев. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат управникот Здраве Николов, книговодителот Илија Најдов и членот Костадин Попов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 644/55. (434)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23.II.1955 година, под рег. бр. 36, на страна 141 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Црни Дрим“, со седиште во с. Цепиште — Дебарско. Предмет на послувањето на задругата е: да набавува и продава индустриски стоки, како и земјоделски производи. Покрај тоа се занимава и со трговија.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Дебарска околија, бр. 920 од 20.I.1955 год.

Членови на управниот одбор се: управителот Митревски Никола и членовите Мустафовски Екрем, Тодоровски Иљо, Прииќ Мирко, Асани Казим, Асани Неџбедин и Бајрамоски Кадрија. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат управителот Митревски Никола, членот Асани Казим и книговодителот Ајровски Цафер.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 816/55. (475)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23.III.1955 година, под рег. бр. 40, на страна 125 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Гоце Делчев“, со седиште во с. Вазарци — Тиквешко. Предмет на послувањето на задругата е: производство на земјоделски и индустриски култури, производство и продажба на вар, обработка на лозја, овчарство, набавка на земјоделски машини, алати, семиња, ѓубрива и друго, откуп и продажба на земјоделски и индустриски производи, како и трговија со мешовити индустриски стоки.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Тиквешка околија, бр. 13375 од 20.XI.1954 година.

Членови на управниот одбор се: управникот Ванчо Митрев, и членовите Цандо Китев, Богатин Петров, Николаки Лазов, и Данчо Коцев. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат управникот Ванчо Митрев, книговодителот Тоде Крстев и касиерот Цавчев Костадин.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 855/55. (476)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21.IV.1955 година, рег. бр. 38, на страна 117 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Лазо Коцев“, со седиште во с. Бојанчиште — Тиквешко. Предмет на работата на задругата е: откуп и продажба на земјоделски производи, набавка на

артикли од широка потрошувачка, овчарство, лозарство и дрварство.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Тиквешка околија, бр. 2573 од 2.III.1955 година.

Членови на управниот одбор се: претседателот Ристе Цоклев, и членовите Пешо Цоклев, Трајо Русков, Трајо Попов, Лазо Попов, Костадин Ристов и Блаже Крстев. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Ристо Цоклев и членот Трајко Русков.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 920/55. (477)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24.III.1955 година, рег. бр. 39, на страна 121 е запишана задругата под фирма: Земјоделска задруга „Напредок“, со седиште во с. Манастирец — Тиквешко. Предмет на послувањето на задругата е: производство на земјоделско индустриски култури, обработка на лозја, набавка на земјоделски машини, алати, семиња, ѓубрива и друго, откуп и продажба на земјоделски и индустриски производи.

Задругата е основана согласно одобрението од НО на Тиквешка околија, бр. 14881 од 20.XI.1954 година.

Членови на управниот одбор се: управникот Ване Димов и членовите Ѓоро Недев, Коце Митев, Костадин Атанасов и Јован Атанасов. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат управникот Ване Димов, книговодителот Радо Вангелов и касиерот Јован Јованов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 857/55. (478)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-I.1955 година, под рег. бр. 43, на страна 137 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Цветан Димов“, со седиште во с. Пирава — Гевгелиско. Предмет на послувањето на задругата е: производство на индустриски, градинарски култури и лозарство, овчарство, живинарство, дрварство и пчеларство. Од занаетчиските дејности ќе се занимава со коларо-ковачки занает, покрај тоа ќе се занимава со утостителство и трговија со мешани индустриски стоки на мало.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Гевгелиска околија бр. 11789 од 28-XII-1954 година.

Членови на управниот одбор се: претседателот Лане Илиевски и членовите Киро Кркалевски, Ѓорѓе Димовски, Даен Собралиевски и Мито Станковски. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат Ѓорѓе Арабаџиевски и Алексо Стојковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 421/55. (487)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-II-1955 година, под ред. бр. 45, на страна 145 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Борба“, со седиште во с. Петрово. — Гевгелиско. Предмет на послувањето на задругата е:

заедничка набавка на потребните земјоделски машини, семиња и други средства за потребите на своите членови и задругата, заедничка преработка и продажба на своите производи, производство и продажба на градежен материјал, огревно дрво и Кумур, трговија на дребно со мешовита стока, прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, сточарство, и свиногојство.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Гевгелиска околија, бр. 11054 од 28-XII-1954 година.

Членови на управниот одбор се претседателот Ангел Танов и членовите Тодор Иванов, Петар Зрзов, Лазар Ристов, Станко Митров и Ристо Аврамов. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Ангел Танов и книговодителот Ристо Ѓуров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 427/55. (488)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-II-1955 година, под рег. бр. 67, на страна 267 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Братство“, со седиште во с. Дебреште — Гостиварско. Предмет на послувањето на задругата е: земјоделие и трговска дејнос на мало со следното: мешовити индустриски стоки, селско стопански машини, алати, и вештачки ѓубрива, прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, тутунски преработки и кибрит, алкохолни и безалкохолни пијалоци, емилш и зарзават. Машинско тракторски парк за услуга на земјоделските задруги.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Гостиварска околија бр. 14548 од 14-XI-1954 година.

Членови на управниот одбор се: претседателот Сабрија Рамадан и членовите Мишко Дуковски, Пандил Геговски, Воје Грујовски, Селман Асани, Леки Алими и Исмаил Османи. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Сабрија Рамадан и членот Мишко Дуковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 428/55. (492)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 167, страна 441 е запишано стопанството под фирма: Сточарско стопанство „Напредок“, со седиште во Гостивар. Предмет на послувањето на стопанството е: производство на млеко и волна, одгледување на овци од областа на производството, а од гранката на пчеларството на мед, експлоатација на сировини од животинско потекло; преработка на млеко во следните производи: сирене, масло и кашкавал.

Стопанството ќе го потпишува директорот Саво Чалоски и книговодителот Јован Бакарчиевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 603/55. (493)

ЛИКВИДАЦИИ

На основа решението на НО на Охридска околија бр. 2814 од 19 април 1955 година Земјоделската задруга во с. Лубаништа од 1-V-1955 година е ставена во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на Задругата да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија (376)

На основа решението на НО на Градската општина Прилеп бр. 9946 од 16-VI-1955 година Трговското претпријатие „Калинка“, со седиште во Прилеп е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија (505)

На основа одлуката на проширениот пленум на Околинскиот задружен сојуз — Дебар, бр. 2 од 4-VI-1955 година Околинскиот задружен сојуз, со седиште во Дебар, е ставен во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на Сојузот да ги уплатат своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија (558)

СОДРЖИНА

	Страна
164. Упатство за начинот на предавањето на архивите, инвентарот и имовината на народните одбори на новите општини и околии — — — — —	349
165. Упатство за измена и дополние на Упатството за условите за здобивање стручна спрема и за полагање стручни испити за квалификувани и висококвалификувани возачи на моторни возила — —	151